

Приемен дел. број: _____

Датум на прием: _____ / 06 / 2022 година

П Р И Ј А В А

за запишување на ученици во средните училишта во I (прва) година
во учебната 2022/2023 година во првиот уписан рок, _____ пријавување
(прво / второ / трето)

1. Назив и место на училиштето: _____
2. Име и презиме на ученикот: _____
3. Име и презиме на родителот / старателот: _____
4. Датум и место на раѓање на ученикот: _____
5. Пол на ученикот: **а) машки** **б) женски**
6. Адреса и место на живеење: _____
7. Контакт телефон и e-mail адреса: _____
8. Назив и место на основното училиште од кое доаѓа ученикот: _____
9. Вид на средно образование во кое се запишува: **а) гимназиско** **б) уметничко** **в) стручно**
10. Времетраење на образованието: **а) две години** **б) три години** **в) четири години**
11. Подрачје / насока: _____ или
струка, образовен профил: _____
12. Начин на запишување во оваа учебна година: **а) направо** **б) повторно**
13. Наставен јазик на кој ќе ја следи наставата: **а) македонски** **б) албански** **в) турски** **г) српски**
14. Странски јазици изучени во основно училиште: _____

Во прилог на оваа пријава, ги доставувам следните потребни документи наведени во Конкурсот:

бр.	документи	доставени документи (заокружува комисијата за прием на документи)		забелешка (потполнува комисијата за прием на документи доколку има реална потреба)
1	оригинални Свидетелства од VI (шесто) до IX (деветто) одделение	ДА	НЕ	
2	извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето)	ДА	НЕ	
3	дипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, физика, хемија, биологија, географија и наставни предмети што се од значење за структурата	ДА	НЕ	

Со поднесување на оваа пријава, потврдувам дека доставените податоци и документи се со точна и вистинита содржина и се обврзувам да ја подигнам доставената документација во рок од 48 (четириесет и осум) часа по објавување на ранг листите доколку не бидам запишан во училиштето.

Датум на поднесување на пријавата и документите: _____ / 06 / 2022 година

Подносител на пријавата: _____
(име, презиме и своерачен потпис)